

## FIREFOX 2.0 ALPHA ПОДГОТВЕН ЗА ТЕСТИРАЊЕ

Развојната верзија на Firefox 2.0, која допрва би требало да се појави, е наменета за тестирање на Firefox-овата besakend инфраструктура. Firefox 2.0 Bon Echo Alpha 1 "нишани" на развојни и на тимови за тестирање, а од Mozilla напомуваат дека новата "огнена лисица" ќе биде поедноставна од претходникот во поглед на сурфањето, букмаркингот и "историјата". Mike Schroepfer од Mozilla појаснува дека Alpha 1 е само една од многуте развојни верзии на овој прелистувач на патот до комплетниот Firefox 2.0, кој е наменет за развојните тимови и не им се препорачува на обичните



корисници. Инаку, официјалното појавување на Firefox 2.0 се очекува во третиот квартал од оваа година, односно приближно две години по Firefox 1.0.

## КОМПЈУТЕР УПРАВУВАН ОД МИСЛИТЕ



Германските научници го претставија компјутерот, кој се управува со моќта на мислите. Освен што тој ќе им помага на парализираните пациенти, ќе може да се користи и во индустријата за забава и за компјутерски игри. Берлинскиот Brain Computer Interface (BBCI) - познат како "умствена машина за

пишување" е изум на истражувачите од Fraunhofer институтот во Берлин и прв пат е прикажан на годишниниот CeBIT во Хановер, Германија. Овој изум е во состојба да впишува пораки на мониторот со помош на умствената контрола на движењето на курсорот. При тоа, корисникот мора да носи специјална капа со електроди, кои ја мерат електронската активност во мозокот, и да го замисли движењето на својата рака како маневрира со курсорот. Германските научници се надеваат дека ќе успеат да развијат и комерцијална верзија на уредот кој, пред сè, е наменет за помош на парализираните пациенти и на лицата со телесни недостатоци.



## SONY КАРТИЧКА ОД 8GB



Sony ја претстави 8-гигабајтната верзија на Compact Vault картичката. Новиот диск е компатибилен со познатата Compact Flash Type II, и натаму со забележително поголем капацитет од неодамнешната промоција на 5-гигабајтната верзија.

Sony ги претстави Compact Vault дисковите како идеални мемориски дискови за дигиталните фотоапарати, кои располагаат со голема резолуција, и со помош на оваа картичка можат да се складираат дури 2.560 фотографии (со големина од 3 МБ), или 320 минути на видеозапис во MPEG4 формат, во брзина на трансфер од 12 МБ во секунда. Се очекува на пазарот 8-гигабајтната Compact Vault да се појави оваа година, а препорачана цена за неа е 260 долари.



Подготвил:  
Александар КЕЛТАНОСКИ



## DIGITAL FOTO & LIMOUSINE SERVICE JASMINA

tel.rab ++ 389-02-3062-018

tel.fax ++ 389-02-3063-425

SKOPJE, MAKEDONIJA

СЛИКАЊЕ И СНИМАЊЕ НА ВАШИТЕ  
СВАДБИ И СВЕЧЕНОСТИ СО ДИГИТАЛНА ФОТО ОПРЕМА



WWW.POTOJASMINA.COM.MK  
e-mail.foto@digital.jasmina@yahoo.com